



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ
Понеделник, 15 октомври 1951 година
Број 27

Овој број чини 8 дин. Преплата
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка бр. 801.901812

112

Врз основа на чл. 73 точ. 1 од Уставот на Народна Република Македонија, Президиумот на Народното собрание на НРМ донесе:

УКАЗ

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ НА II РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Народното собрание на Народна Република Македонија се свикнува на II редовно заседание (Второ свикнување) на 15 октомври 1951 година.

У. бр. 28

Скопје, 9 октомври 1951 година

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар
Филип Брајковски, с. р.

Претседател
Видое Смилевски, с. р.

113

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог на министерот-претседател на Советот за земјоделство и шумарство, Владата на НР Македонија донесува:

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА ПАМУК ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Се укинува Институтот за памук при Министерството за земјоделство основан со Уредбата за оснивање и работење на Институтот за памук при Министерството за земјоделство („Службен весник на НРМ“ бр. 11/1949).

Член 2

Задачите, имовината како и правата и задолженоста по планот на Институтот за памук при Министерството за земјоделство во Скопје, преминуваат на Земјоделско-испитателниот институт во Скопје.

Член 3

Ликвидацијата на Институтот за памук при Министерството за земјоделство во Скопје ќе ја изврши ликвидациона комисија определена од директорот на Главната управа за земјоделство при Советот за земјоделство и шумарство на Владата на НРМ.

Член 4

Се овластува министерот-претседател на Советот за земјоделство и шумарство на Владата на НРМ да издава поблиски прописи за извршувањето на оваа Уредба.

Член 5

Оваа Уредба влегува во сила од објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“, од кој ден престанува да важи Уредбата за оснивање на Институтот за памук во Скопје.

Вр. 1880 од 9-X-1951 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

Министер-претседател на Советот
за земјоделство и шумарство на
Владата на НРМ
Н. Наумовски, с. р.

114

Врз основа на чл. 3 од Напатствието за извршување Уредбата за изградба станбени згради за работниците и службениците, во согласност со претседателот на Стопанскиот совет на Владата на Народна Република Македонија, донесувам:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСТА И КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАДБАТА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 1951 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Станбени згради за работниците и службениците во 1951 година на територијата на Народна Република Македонија, ќе се изградат во следните места: градовите — Скопје, Тетово и Титов Велес и рударските центри — рудникот Злетово и рудникот Богословец.

2) Инвеститорите на станбените згради од точка 1) на ова решение ќе бидат работниците и службениците од следните стопански претпријатија, и тоа:

а) во Скопје — Заводот „Тито“ и Термоелектричната централа „Маџари“, за кои згради се определува инвестициона сума во износ од Дин. 40.000.000.—;

б) во Тетово — „предилницата“, за кои згради се определува инвестициона сума во износ од Дин. 10.000.000.—;

в) во Титов Велес — Керамичката фабрика и свиларата, за кои згради се определува инвестициона сума во износ од Дин. 25.000.000.—;

г) во рудник Злетово, за работниците и службениците од рудникот, за кои згради се определува сумата во износ од Дин. 10.000.000.—;

д) во рудникот Богословец, за работниците и службениците од рудникот, за кои згради се определува сумата во износ од Дин. 15.000.000.—

3) Реоните за изградба на овие станбени згради к'е ги определи соодветниот градски односно околиски народен одбор, согласно регулационите планови на напред наведените места.

Број 1443, 3-IX-1951 год. — Скопје.

Претседател на Советот за
градежни и комунални работи
на Владата на НРМ,
Б. Кузмановски, с. р.

Согласен,

Претседател на Стопанскиот Совет
на Владата на НР Македонија,
Б. Темелковски, с. р.

СООПШТЕНИЕ

Претседателство на Владата на НР Македонија, соопштува дека Министерството за надворешни работи на ФНРЈ со писмо пов. бр. 203 од 20-IX-1951 год. е издало екзекватура на господин Хаудар Искендер Орс, генерален конзул на Турција во Скопје со јурisdикција на територијата на НР Македонија

Од Претседателство на Владата на НРМ

ОГЛАСЕН ДЕЛ

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ

Министерството на внатрешни работи на народна Република Македонија со решение IV бр. 16705/51 од 13-VII-1951 година одобрило е промена на роденото име од малолетното дете Чеврески Љубен, роден на ден 17-V-1951 год. во град Скопје, од родители: татко Чеврески Борис и мајка Чевреска Стефка, род. Пиперкова од гр. Скопје, така да во иднина роденото име на детето му гласи Јорданчо.

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња, ова промена важи од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“.

I.7-130

Со решение од Министерството на правосудие бр. 266 од 7-IX-1951 год. назначен е за преводач на англиски јазик при Околискиот суд во Битола другарот Александар Д. Костов, од град Битола.

Бр. 5629/51 год. Од Министерството за правосудие на НРМ.

I.8-148

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 1290/45 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 115, рег. бр. 115, занаетчискиот дуќан под фирма: Мутавџија Никола Ризов Трајковски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на мутави.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Ризов Трајковски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 18252 од 6 август 1951 год. II—108—2151

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 902/45 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 116, рег. бр. 116, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Лазар Г. Мојаноски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Г. Мојаноски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 18257 од 6 август 1951 год. II—109—2152

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 2796/46 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 117, рег. бр. 117, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Маринко Милањов Тодороски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Маринко Милањов Тодороски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 18258 од 6 август 1951 год. II—108—2153

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 8348/50 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 118, рег. бр. 118, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Димитар Петров Димески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Петров Димески.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 18237 од 6 август 1951 год. II—109—2154

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 2100/45 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 119, рег. бр. 119, занаетчискиот дуќан под фирма: Мутавџија, Благоја Татев Николоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на мутави.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Татев Николоски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 18259 од 6 август 1951 год. II—109—2155

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 1264/45 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 120, рег. бр. 120, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Пане Тодоров Панески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пане Тодоров Панески.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 19041 од 6 август 1951 год. II—109—2156

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 2386/45 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 121, рег. бр. 121, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Благоја Атанасов Конески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Атанасов Конески.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 18260 од 6 август 1951 год. II—109—2157

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 3554/49 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 122, рег. бр. 122, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Методија Т. Ристески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Т. Ристески.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 18218 од 6 август 1951 год. II—109—2158

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 2106/45 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 122-а, рег. бр. 122-а, занаетчискиот дуќан под фирма: Монтер-велосипедџија, Трајко Петров Ефтимоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Петров Ефтимоски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 19040 од 6 август 1951 год. II—109—2159

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 1091/45 г. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 123-а, рег. бр. 123-а, занаетчискиот дуќан под фирма: Комувар, Методија Томев Трајковски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: кожуварски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Томев Трајкоски.

Од Поверенството за финансии на ГНО—Битола, бр. 18267 од 6 август 1951 год. II—109—2160

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 17210/51 година записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 316, рег. бр. 316, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Коста Петров Николовски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Петров Николовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 17482 од 6 VIII 1951 год. II—127—2500

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 18188/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 331, рег. бр. 331, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Кирил Спиров Трајков со седиште во гр. Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Спиров Трајков.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 18445 од 13 VIII 1951 год. II—127—2501

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 5174/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 314, рег. бр. 314, занаетчискиот дуќан под фирма: Вољно-влачар, Никола Вељанов Тасевски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на волна. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Вељанов Тасевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 16329 од 6 VIII 1951 год. II—127—2502

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 755/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 351, рег. бр. 351, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Александар Василев, Кузев со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Василев Кузев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 4532 од 27 VII 1951 год. II—127—2508

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 19308/51 година записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 346, рег. бр. 346, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Теохар Димитров Питошка со седиште во гр. Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Теохар Димитров Питошка.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 19326 од 21 VIII 1951 г. II—127—2509

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 19317/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 353, рег. бр. 353, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Серафим Вељанов Трајчев со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Серафим Вељанов Трајчев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 19442 од 28 VII 1951 год. II—127—2510

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 5471/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 354, рег. бр. 354, занаетчискиот дуќан под фирма: Лебдебица, Георги Стојанов Гулев со седиште во гр. Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на лебдебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Стојанов Гулев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 18556 од 28 VIII 1951 год. II—127—2511

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 7721/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 355, рег. бр. 355, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Вангел Нацев Георгиев со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на самари.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Нацев Георгиев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 19 819 од 28 VIII 1951 год. II—127—2512

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 679/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 352, рег. бр. 352, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Исмаил Сефер Камина со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги и изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Сефер Камина.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 5566 од 27 VIII 1951 год. II—127—2513

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 20011/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 358, рег. бр. 358, занаетчискиот дуќан под фирма: Чешлар, Наум Вељанов Донеv со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: чешларски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум Вељанов Донеv.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 20198 од 1 IX 1951 год. II—127—2521

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 154/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 267, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Коце Неданов Дамјанов со седиште во гр. Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коце Неданов Дамјанов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 5586 од 25 VII 1951 год. II—114—2268

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 6986/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 266, рег. бр. 266, занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро—Фарбар, Крсте Рафаилов Хаџиев со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Рафаилов Хаџиев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 6384 од 25 VII 1951 год. II—114—2269

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 15067/51 година записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 265, рег. бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Коста Пандов Коневски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Пандов Коневски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 16612 од 25 VII 1951 год. II—115—2270

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 154/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 54, рег. бр. 54, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Христо Каранфилов Цветков со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Каранфилов Цветков.

Од Поверен. за финансии на ГНО—Битола, бр. 1373 од 25 VII 1951 год. II—1155—2271.

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 15876/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 268, рег. бр. 268, занаетчискиот дук'ан под фирма: Молеро-фарбар, Васил Алкивијади Јанкулов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Васил Алкивијади Јанкулов.

Од Поверен. за финансии на ГНО—Битола, бр. 16614 од 25 VII 1951. II—115—2272

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 675/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 51, рег. бр. 51, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Славко Димитров Прчков со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Славко Димитров Прчков

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 529. II—115—2273

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16233/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 270, рег. бр. 270, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Ѓорѓи Христов Николов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Христов Николов

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 16615 од 25 VII 1951 II—115—2274

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16069/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 271, рег. бр. 271, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Лазар Ванов Димов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка и поправка на кондури

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Лазар Ванов Димов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 16616 од 25 VII 51 год. II—115—2275

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16232/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 272, рег. бр. 272, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Димитар Неделков Илиев со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка и поправка на кондури

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Димитар Неделков Илиев.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 16613 од 25 VII 1951 год. II—115—2276

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 129/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на стр. 245, рег. бр. 245, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Христо Спиров Јожевски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Христо Спиров Јожевски

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 6487 од 13 VII 1951 год. II—115—2277

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 15406/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 260, рег. бр. 260, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Вангел Талев Марков со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Вангел Талев Марков.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 16170 од 23 VII 1951 год. II—115—2278

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16342/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 269, рег. бр. 269, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Пандо Иванов Кимов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Пандо Иванов Кимов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 16811 од 27 VII 1951 год. II—115—2279

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 15393/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 335, рег. бр. 335, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Никола Бошков Димов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Никола Бошков Димов

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 18827 од 16 VII 1951 год. II—125—2466

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16884/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 336, рег. бр. 336, занаетчискиот дук'ан под фирма: Бербер, Михајло Толоров Милошевски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: берберски услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Михајло Толоров Милошевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 18826 од 16 VII 1951 год. II—125—2467

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 17614/51 година записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 337, рег. бр. 337, занаетчискиот дук'ан под фирма: Столар, Кочо Спиров Димитровски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: столарски изработка.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Кочо Спиров Димитровски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 18825 од 16 VII 1951 год. II—125—2468

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16761/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 338, рег. бр. 338, занаетчискиот дук'ан под фирма: Капар, Илија Димитров Илиевски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дук'анот е: капарски изработки

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Илија Димитров Илиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Битола, бр. 17206 од 16 VII 1951 год. II—125—2469

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
112	Указ за свикнување Народно собрание на НРМ на II редовно заседание — — — — — 199
113	Уредба за укипување Институтот за памук при Министерството за земјоделство — — — — — 199
114	Решение за определување места и кредити за изградбата на станбени згради за работниците и службениците во 1951 година на територијата на Народна Република Македонија — — — — — 199